



Арх.бр. \_\_\_\_\_/1  
\_\_\_\_\_ 2012 год.

## С К О П Ј Е

Врз основа на членот 37 став 1 алинеја 23 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Економскиот институт, Научниот совет на Институтот на својата 72 седница одржана на 3.2.2012 година, донесе

### **О Д Л У К А**

*за утврдување на цени за одделни услуги*

1. Со оваа одлука се утврдуваат цените за одделни услуги кои Економскиот институт им ги дава на студентите запишани на студии од вториот циклус во овој Институт.

2. Студентите ги уплатуваат следниве износи за одделен вид на услуги:
- упис на втор циклус на студии (4+1) \_\_\_\_\_ 1.900 евра во денарска противвредност;
  - упис на втор циклус на студии (3+2) \_\_\_\_\_ 2.450 евра во денарска противвредност;
  - пријавување на испит (прв, втор и трет пат) \_\_\_\_\_ 600,00 денари;
  - поништување и повтроно пријавување на испит \_\_\_\_\_ 6.200,00 денари;
  - полагање на испит пред комисија \_\_\_\_\_ 6.200,00 денари;
  - издавање на потврда за положени испити \_\_\_\_\_ 1.200,00 денари;
  - издавање на потврда за стекнати квалификации \_\_\_\_\_ 1.000,00 денари;
  - издавање на уверение за стекнат степен \_\_\_\_\_ 1.500,00 денари;
  - издавање на диплома за стекнат степен магистер на науки \_\_\_\_\_ 5.000,00 денари;
  - издавање на решение за признаени испити од друга високообразовна институција или при премин од една на друга студиска програма или начин на студирање во Економскиот институт \_\_\_\_\_ 10.700,00 денари;
  - барање за мирување на студиите (не се однесува на студентите кои бараат мирување заради породилно отсуство, со дете до една година старост или заради подолготрајна спреченост заради болест) \_\_\_\_\_ 500,00 денари;
  - потврда за статус на студент \_\_\_\_\_ 500,00 денари;
  - потврда за полагање на испит \_\_\_\_\_ 100,00 денари;
  - заверка на семестар без потпис за еден предмет \_\_\_\_\_ 1.000,00 денари.

3.Средствата за одделните услуги од точката 2 на оваа одлука се уплатуваат на Економскиот институт, на жиро-сметка 160010853278810, приходна шифра и програма 725939 41.

4.Оваа одлука се се објавува на ВЕБ страната на Економскиот институт.

5.Оваа одлука ќе се применува за сите запишани студенти, почнувајќи од летниот семестар во учебната 2011/12 година.

*ДОСТАВЕНО ДО:*

-сметководството

-архивата

***ПРЕТСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИОТ СОВЕТ***

*д-р Биљана Ангелова*